

05-171/3
11.03.2021

Република Северна Македонија
РЕПУБЛИКА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

Посебен
даночен статус

☐ Заштитен
друштво

☐ ТИПЗ

☐ Казнено поправа
домови

Единствен
даночен број

4022001103308

Својот назив
и адреса на вистокско
седиште за контакт

JP HS ZLETOVICA PROBI[TIP NP
NS ZLETOVICA PROBI[TIP
CVETKO TONEV, 3A/-
ПРОБИШТИП

Телефон

032481521,03248

Е-пошта

contact@hszletovica.com.mk

* Објавува /Проглашува за јавно добро

11/03/2021 11:27:26

1103216701 34

Даночен период

од 01/01/2020 до 31/12/2020

Рок за
поднесување 15/03/2021Исправна
на ДБ

Бес

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

* За јавно

		АОП	
I.	Финансиски резултат во Биланс на успех	01	-140517000
II.	Непризнавани расходи и помалку исклучени приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)	02	923557
1.	Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од извршувањето на дејноста	03	5188
2.	Надоместоци на трошоци и други лични примани од работен однос над утврдените износ	04	52668
3.	Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	05	0
4.	Трошоци на организирана исхрана и преход над износите утврдени со закон	06	0
5.	Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани	07	47541
6.	Трошоци за исхрана на вработените кои работат нон-стоп, над износите утврдени со закон	08	0
7.	Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	09	0
8.	Трошоци по основ на уплатени добротворни придонеси во добротворен пенансиски фонд над висината утврдена со закон	10	0
9.	Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон	11	0
10.	Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	12	0
11.	Скромни и сплати на добивки	13	0
12.	Кораци кои не се предизвикани од вонредни настани (пранба, пожар или други природни непогоди)	14	0
13.	Трошоци за репрезентација	15	103435
14.	Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината	16	0
15.	Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	17	0
16.	Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30-а од ЗДД	18	0
17.	Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзаниот	19	0
18.	Осигурителни премии кои се плаќа работодавателот по којниот на членови на органи на управување и на вработени	20	0
19.	Данок по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзаник	21	0
20.	Парични и даночни казни, пенали и казниви камати за неизвршена уплата на јавни даванија и на трошоци за преследно поимста	22	0
21.	Трошоци за стипендии	23	0
22.	Трошоци на калло, растур, криз и расипување	24	0
23.	Трошоци на незаполнети и избиранија	25	505645
24.	Трошоци за нето износот на приманата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон	26	0
25.	Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство	27	0
26.	Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висини над 11.000 денари месечно	28	0

27.	Проходи за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства	29		0
28.	Трговци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е помалко од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над променливите согласно номенклатурата на средствата за амортизација	30		0
29.	Преносната сета на вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост (а) кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31		185080
30.	Трговци за исплати на вредноста на ненаплатени побарувања	32		0
31.	Износ на капиталени побарувања од заем	33		24000
32.	Износ на позитивна разлика помеѓу приходите кои припаѓаат од трансакција по трансакција цена и рингирани кои припаѓаат од таа трансакција по базарна цена утврдена со принципот на доброт на работ на поврзани лица	34		0
33.	Износ на позитивна разлика помеѓу приходите кои припаѓаат од трансакција по цена утврдена во согласност со „дојди на ринг“ и приходите кои припаѓаат од таа трансакција по трансакционна цена меѓу поврзани лица	35		0
34.	Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36		0
35.	Износ на запознати камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37		0
36.	Износ на камати на заеми добиени од поддржувачи или акционери – нерилајденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38		0
37.	Други усогласувања на расход	39		0
III.	Даночна основа (I+II)	40		-139593443
IV.	Намалување на даночна основа (АОП 42+ АОП 43+ АОП 44+ АОП 45+ АОП 46+ АОП 47+ АОП 48)	41		0
38.	Износ на капиталени побарувања за кои во претходниот период е стопанска даночната основа	42		0
39.	Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43		0
40.	Износ на третиците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа	44		0
41.	Износ на исплатените надоместоци над износот утврдени во член 5 став (1) точки 2), 3-6), 4), 5), 6-а) и 6), од ЗДД за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приход	45		0
42.	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	46		0
43.	Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесени од претходни години	47		0
44.	Износ на извршени вноски од добивката (дојдовот на данокот)	48		0
V.	Даночна основа по намалување (III-IV)	49		0
VI.	Пресметан данок на добивка (V x 10%)	50		0
VII.	Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52+АОП 53+АОП 54+АОП 55)	51		0
45.	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на моторни возила	52		0
46.	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53		0
47.	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија но не платил од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	54		0
48.	Износ на пресметан данокот опнесување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	55		0
VIII.	Пресметан данок по намалување (VI-VII)	56		0
49.	Платени аконизации на данокот на добивка во даночниот период	57		0
50.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58		3414558
51.	Износ за дивиденда / повеќе платен данок (АОП 56-АОП 57-АОП 58)	59		-3414558
IX.	ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
52.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60		0
53.	Загуба на некористна и губила до кои правото на повратно осигурување не е исполнето	61		0
54.	Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62		139593443
55.	Пренесен неискористан дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63		0
56.	Пренесен неискористан дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64		0
57.	Остварен вкупен приход на групата	65		22779013
58.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66		0
59.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67		0
60.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68		0
61.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69		0
62.	Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок по член 30-а од ЗДД	70		0

M. Mirov

За пополнување на податоците за дивиденди со учество во капиталот на друг даночен обврзник од Изјава за платен данок на добивка образец И-ПД кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го образецот И-ПД)



За пополнување на податоците за платен данок во странство (withholding tax) до пропишаната ставка кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го доказот за платениот данок од надлежен даночен орган во странство)



Митко

2404972494004

Раководител на економско-ф

Маџов

11/03/2021 11:23:25

Митко

2404972494004

Раководител на економско-ф

Маџов

11/03/2021 11:27:26

Електронски потпишана

05-179/2
11.03.2021

ЕМБС: 05532515

Целосно име: Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности
Хидросистем Злетовица-Пробиштип Ndermarrje publike per ekzekutimin e

aktiviteteve te ekonomise se ujerave HS Zletovica Probishtip

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година: 2020

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	4.514.467.082,00			4.651.894.034,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	27.600,00			34.800,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	27.600,00			34.800,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	4.514.439.482,00			4.651.859.234,00
10	-- Недвижности (011+012)	4.375.111.907,00			4.506.521.588,00
11	-- Земјиште	12.497.919,00			12.505.675,00
12	-- Градежни објекти	4.362.613.988,00			4.494.015.913,00
13	-- Постройки и опрема	64.159.945,00			73.632.054,00
14	-- Транспортни средства	282.768,00			467.845,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	42.574,00			47.305,00
16	-- Биолошки средства	961.446,00			1.126.852,00
18	-- Материјални средства во подготовка	73.867.169,00			70.049.503,00
19	-- Останати материјални средства	13.673,00			14.087,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	42.437.797,00			41.912.985,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	13.013.066,00			12.431.171,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	252.765,00			187.592,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	12.760.301,00			12.243.579,00

45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	26.587.305,00			26.991.840,00
47	- - Побарувања од купувачи	23.124.338,00			23.359.428,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	3.434.625,00			3.434.625,00
50	- - Побарувања од вработените	28.342,00			197.596,00
51	- - Останати краткорочни побарувања				191,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.837.426,00			2.489.974,00
60	- - Парични средства	2.837.426,00			2.489.974,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	58.173,00			43.483,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	4.556.963.052,00			4.693.850.502,00
64	- - В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	5.947.118,00			6.030.029,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	370.805.084,00			504.245.078,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.433.672.487,00			1.426.595.481,00
71	- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	12.683.656,00			12.683.656,00
72	- - Законски резерви	12.683.656,00			12.683.656,00
76	- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	935.034.059,00			798.395.703,00
78	- - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	140.517.000,00			136.638.356,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	4.143.257.944,00			4.146.705.400,00
85	- - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	4.128.934.276,00			4.128.934.276,00
90	- - Обврски по заеми и кредити	4.128.934.276,00			4.128.934.276,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	14.323.668,00			17.771.124,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	12.557.072,00			16.521.091,00
98	- - Обврски за аванси, депозити и кауции	627.278,00			
99	- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	327.807,00			330.498,00
100	- - Обврски кон вработените	653.107,00			673.894,00
101	- - Тековни даночни обврски	37.909,00			149.050,00
108	- - Останати краткорочни обврски	120.495,00			96.591,00
109	- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	42.900.024,00			42.900.024,00

111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	4.556.963.052,00			4.693.850.502,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА- ПАСИВА	5.947.118,00			6.030.029,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	21.524.409,00			25.741.017,00
202	-- Приходи од продажба	14.634.825,00			14.326.359,00
203	-- Останати приходи	6.889.584,00			11.327.388,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги				87.270,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	163.296.013,00			164.180.983,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	2.468.672,00			3.384.226,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	3.219.356,00			2.830.084,00
212	-- Останати трошоци од работењето	2.054.450,00			2.417.976,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	12.397.269,00			11.504.962,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	8.218.482,00			7.565.034,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	597.651,00			558.093,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	3.428.494,00			3.081.245,00
217	-- Останати трошоци за вработените	152.642,00			300.590,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	142.323.742,00			142.301.629,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	7.756,00			
222	-- Останати расходи од работењето	824.768,00			1.742.106,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.254.604,00			1.803.205,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.254.604,00			1.803.127,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				78,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)				1.595,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				1.490,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење				105,00

со неповрзани друштва				
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	140.517.000,00		136.638.356,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	140.517.000,00		136.638.356,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	140.517.000,00		136.638.356,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	28,00		26,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
270	-- Загуба за годината	140.517.000,00		136.638.356,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	140.517.000,00		136.638.356,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	27.600,00			34.800,00
609	-- Земјишта	12.497.919,00			12.505.675,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	1.876.891.532,00			1.935.546.198,00
613	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	2.485.722.456,00			2.558.469.715,00
614	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	4.079,00			7.680,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	45.370,00			41.883,00
616	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	961.446,00			1.126.852,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	23.124.338,00			23.359.428,00
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)	58.173,00			43.674,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт,	3.434.625,00			3.414.558,00

	ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)			
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	26.645.478,00		27.035.323,00
633	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на РСМ, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 065 од БС)	1.433.672.487,00		1.426.595.480,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	13.184.350,00		16.521.091,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	57.223.692,00		60.671.148,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	14.634.825,00		14.326.359,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	14.634.825,00		14.326.359,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	14.634.825,00		14.326.359,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	1.140,00		5.895.231,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	6.888.437,00		5.432.118,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)			87.270,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	153.116,00		157.486,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	108.100,00		189.404,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	37.109,00		52.176,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	778.848,00		968.761,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	505.620,00		545.577,00

678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	240.648,00			267.185,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	404.394,00			930.612,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	6.000,00			2.500,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	268.656,00			242.251,00
691	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	43.619,00			93.790,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)				100.664,00
696	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	97.668,00			26.223,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	9.804,00			26.489,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)				2.318,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	45.170,00			147.214,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.249.899,00			1.362.001,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	114.928,00			164.442,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	77.023,00			282.741,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	120.644,00			92.582,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	6.160,00			7.020,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	152.642,00			24.111,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	434.755,00			496.655,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	30,00			28,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	30,00			28,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна	Бруто за тековна	Исправка на	Претходна година
---------------	------	-----------------	------------------	-------------	------------------

		година	година	вредноста за тековна година	
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	22.779.013,00			

Потпишано од:

Mitko Madjov
m.madzov@hszletovica.com.mk
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,
OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber
CA, OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD
Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити,

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

05-171/1
10.05.2021

ПРИЛОГ 3

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

Назив на друштвото: Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС Злетовица Пробиштип

Форма на трговско друштво: Јавно претпријатие

Број на регистарска влошка: 02041923?-7-09-000

Седиште: ул. "Цветко Тонев" бр.3А Пробиштип

Промени во регистарска влошка во трговскиот регистар до периодот на известување:

- 2003 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2004 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2006 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2012 година запишување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2013 година зголемување на основна главнина на Јавно претпријатие
- 2014 година разрешување на Директор и именување на в.д.Директор
- 2015 година разрешување на в.д.Директор и именување на Директор
- 2018 година разрешување на Директор и именување на в.д.Директор
- 2018 година разрешување на в.д.Директор и именување на Директор
- 2018 година зголемување на основна главнина на Јавно претпријатие
- 2019 година зголемување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2019 година запишување на измена на Статутот на Јавното претпријатие

Позначајни дејности кои ги извршува:

- Искористување на водите во земјоделството
- Вадење на чакал и песок
- Производство на електрична енергија
- Собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода
- Изградба на хидроградежни објекти
- Проектирање
- Инженеринг

Идентификација на поврзан субјект: нема

Број на вработени према степен на образование: Вкупно 29 вработен од кои 28 редовно вработени и 1 Директор кој го именува Управниот одбор на Јавното претпријатие

- ВСС - 15 (петнаесет) вработени
- Вишо образование -1 (еден)
- ССС - 13 (тринаесет)

Сопственичка структура: Државна, основач Влада на Република Северна Македонија

Други релевантни информации за друштвото: електронско сандаче: e-mail: contact@hszletovica.com.mk

ЕМБС 5532515

2. Основи за подготовка на Годишната сметка

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка):

ЈП ХС „Злетовица“, Пробиштип годишната сметка ја подготви согласно сметководствените стандарди за финансиско известување (МСФИ/МСС) прифатени во РСМ и објавени во Правилникот за водење на сметководство во „Сл.весник на РСМ број 159/2009, 164/2010 и 107/2011.

Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана:

Годишната сметка е поединечна

Валута на презентација :

Годишната сметка е презентирана во македонски денари (МКД)

3. Значајни сметководствени политики

Како прилог кон белешките се дава краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во изготвувањето на годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

Сметководствените политики се правила, принципи, конвенции кои се применуваат во текот на целата известувачка година, и за претходната година.

3.1 Составување на Годишната сметка

Составувањето на годишната сметка на Друштвото се врши во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ., бр. 28/04...290/20) и Правилникот за водење сметководство („Сл. весник на РМ., бр. 159/09, 164/10 и 107/11).

Годишната сметка е изготвена со примена на принципот на пресметковна основа во сметководството, според кој принцип, ефектите на трансакциите и другите настани се признаваат кога ќе настанат (а не кога ќе се примат или платат пари или парични еквиваленти).

Сметководствени политики кои се применети при составувањето на годишната сметка на Друштвото се:

3.2 Сметководствена политика на приходи

Во согласност со МСС 18 приходите се мерат според објективната вредност на примените парични средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот се признава (евидентира) во моментот кога услугата е извршена, односно добрата се продадени.

3.2.1 Приход од позитивни курсни разлики

Друштвото искажува приходи од позитивни курсни разлики кои настануваат од трансакции во странска валута кои се преведуваат во денари.

Приходите од позитивни курсни разлики се признаваат за периодот за кој се однесуваат а се пресметуваат според побарувањата и обврските изразени во странска валута на тримесечна основа а најдоцна на денот на билансот на состојба освен позитивните курсни разлики од обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Доколку, во известувачката 2020 година не се применеше горенаведениот исклучок Претпријатието ќе искажеше позитивна курсна разлика по обврската од заемот во јапонски јени од 163.141.769,00 денари.

3.2.2 Приходи од наемнини (оперативен лизинг)

Приходите поврзани со оперативниот лизинг (наем) се признаваат за периодот за кој се однесуваат. Во согласност со МСС 18 во сметководството се искажуваат во моментот на нивното настанување.

3.2.3 Приходи од камати

Во согласност со МСС 18, друштвото приходите од камати ги искажуваме во моментот на нивното настанување а се пресметуваат најдоцна на денот на билансот на состојба.

3.2.4 Приходи од Буџет на РСМ

Дозначените финансиски средства од Буџетот на РСМ за покривање на тековната ликвидност на Претпријатието се евидентирани како приход.

3.3 Сметководствена политика на расходи

Во друштвото расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа. Вредноста на набавката, односно цената на чинење на производите/стоките и услугите се признава како расход во моментот на остварувањето на приходот од нивната продажба (принцип на спротивставување).

3.3.1 Трошоци од наемнини (Оперативен лизинг)

Трошоците поврзани со оперативниот наем (лизинг) се признаваат - за периодот за кој се направени. Овие трошоци се однесуваат на изнајмување на деловни простории, магацини, превозни средства и други видови наем. Тие се признаваат во сметководството во моментот на нивното настанување, а во согласност со склучените договори за наем.

3.3.2 Трошоци за одржување и поправки

Трошоците за одржување и поправки на недвижности, постројки и опрема се признаваат во моментот на нивното настанување.

3.3.3 Трошоци на позајмување (Камати)

Во согласност со МСС 23, друштвото трошоците на позајмување (камати) ги евидентира како расходи во моментот на нивното настанување.

Трошоците на позајмување (камати) се признаваат за периодот за кој се однесуваат освен трошоците на позајмување (камати) по Договорот за заем од Министерство за финансии наш број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Доколку, во известувачката 2020 година не се применеше горенаведениот исклучок Претпријатието ќе искажеше расход за камати по основ на заемот во јапонски јени од 24.686.156,00 денари.

3.3.4 Трошоци за амортизација на нештековни средства (нематеријални и материјални)

Друштвото амортизацијата на материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и на нематеријалните средства (патенти, лиценци, софтвер) ја пресметува пропорционално. Амортизацијата за 2020 година изнесува 142.323.742,00 ден.

Врз основа на Уредбата за номенклатура на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки донесена од Владата на РСМ на 28.12.2019 година амортизационите стапки за известувачката и претходната година во Претпријатието се следни:

РБ	Опис	Корисен век (год.)	Стапка (%)
1	Нематеријални средства	5	20
2	Градежни објекти		
2.1	Брана, цевководи, зафати, згради, далекуводи	40	2,5
2.2	Патишта - горен строј	33	3
3	Опрема		
3.1	Хидромеханичка опрема	20	5
3.2	Мебел и канцалариска опрема	5	20
3.3	Компјутерска и телекомуникациска опрема, возила	4	25
3.4	Друга опрема	10	10
4	Биолошки средства	10	10

3.3.5 Плати и надоместоци од плати на вработените

Друштвото во согласност со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, исплатува плата и плаќа придонеси за задолжително социјално осигурување. За исплатените плати Претпријатието плаќа персонален данок од доход со примена на стапки пропишани со закон.

3.3.6 Расходи од негативни курсни разлики

Друштвото искажува расходи од курсни разлики во согласност со барањата на МСС 21, кои настануваат од трансакции во странска валута кои се преведуваат во денари. Расходите од негативни курсни разлики се признаваат за периодот за кој се однесуваат а се пресметуваат според побарувањата и обврските изразени во странска валута на тримесечна основа а најдоцна на денот на билансот на состојба освен негативните курсни разлики од обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

3.4 Материјални средства (недвижности, постројки и опрема)

Во согласност со МСС 16 недвижностите, постројките и опремата се признаваат по набавни цени намалени за акумулираната амортизација и акумулираната загуба заради обезвреднување.

Набавната вредност на недвижности, постројки и опрема се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и рати ја намалуваат фактурната вредност на средството.

Претпријатието ги евидентира овие средства со вредност поголема од 500 евра во денарска противвредност.

Капиталните вложувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат корисниот век и функционалноста на средството се капитализираат. Поправките за сервисирање и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и се искажуваат како оперативни трошоци.

Корисниот век на употреба се утврдува преку стапката на амортизација.

3.5 Сметководствени политики на нематеријални средства

Нематеријалните средства (патенти, лиценци, софтвер) се искажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба заради обезвреднување. Одржувањето на софтверот се признава како трошок во моментот на неговото настанување.

3.6 Сметководствена политика на залихи

Друштвото во согласност со МСС 2, залихите почетно ги мери според набавната вредност која се состои од: набавна цена, увозни давачки и други даноци, (кои не се рефундираат), трошоци за превоз, манипулирање и други трошоци. За мерење на набавната вредност се применува трошоchnата формула - ФИФО.

3.7 Сметководствена политика на побарувања

Друштвото ги искажува, побарувањата од купувачите според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки на вредноста кои се прикажуваат кога постои објективен доказ дека друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи. Индикатори за вредносно усогласување (обезвреднување) на побарувањата се: финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможноста за плаќање.

Вредносното усогласување (отписот) на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна при што се признава расход. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

Побарувањата кои се искажуваат во странска валута се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составување на Билансот на состојбата.

Побарувањата ги класифицираме како краткорочни доколку пристигнуваат за наплата во рок од 12 месеци од датумот на изготвување на извештајот за финансиската состојба.

3.8 Сметководствена политика на обврски

Друштвото обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на удел во резултатот и останатите краткорочни обврски ги признава во вредност која е искажана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган на друштвото.

Обврските искажани во странска валута се пресметуваат по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба, освен обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година на вкупен износ од 10.548.264.851,38 јапонски јени (главница и камата) која се утврдува на фиксен износ од 4.128.934.276,00 денари по девизен курс од 31.12.2014 година и ќе остане на тој износ до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Обврски се класифицираат како краткорочни, доколку на датумот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските спрема поврзаните друштва, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор.

3.9 Сметководствена политика на пари и парични еквиваленти

Друштвото парите и паричните еквиваленти од средствата на трансакциски сметки, благајната и останатите ликвидни вложувања со рок на доспеаност до три месеци, (или помалку) кои можат да се конвертираат во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста, се водат во номинални износи.

Паричните средства на девизните сметки во банките и девизната благајна се искажуваат според средниот курс на НБРМ на денот на билансот на состојбата.

4. Користени процени

Во согласност со својата сметководствена политика, менаџментот проценките ги разгледува периодично и промените во проценките ги прикажува во периодите во кои истите настануваат, а се однесуваат на обезвреднување на финансиските средства и финансиските обврски.

За извештајната 2020 година менаџментот смета дека евидентираните сметководствени износи се објективно прикажани вредности според условите на пазарот.

5. Промена на сметководствени политики и корекција на грешки

Сметководствените политики се применуваат од период до период конзистентно, а се менуваат доколку тоа е условено со измена на став или донесување на одлука или решение од државен институција или донесување на МСФИ.

Менаџментот може да направи промена на сметководствените политики ако процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи.

Кога промената на сметководствената политика се врши ретроспективно ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога тоа е изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Доколку е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетното салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој период.

Во случај на материјална (значајна грешка) друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен за објавување, откако истата била откриена, при што повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентираан период кога грешката се појавила, или доколку грешката се појавила пред да биде презентираан најраниот претходен период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот претходно презентираан период.

6. Управување со ризик

Друштвото има воспоставено систем за управување со ризиците на кои е изложено, според кој опфаќа идентификување, следење, мерење и управување со истите.

Побарувањата по заеми и камати кои не се плаќаат во договорениот рок, друштвото ги анализира и презема мерки со кои одобрените заеми, заедно со каматите ги наплатува редовно и речиси без никакво задоцнување.

Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, друштвото спроведува и: опомени, покренување на спорови, спогодби, усогласување преку потврди (ИОСИ).

Друштвото врши оценка на влијанието на ризиците кои произлегуваат од основната дејност, врз висината на неговите средства и остварената добивка и редовно ги следи побарувањата од основната дејност, како и остварените резултати од работењето на месечно и квартално ниво. Пазарниот ризик на друштвото е умерен.

Ризикот на ликвидноста (навремено исполнување на своите обврски спрема добавувачите) се надминува со средства за Проектот Злетовица во Буџетот на Република Северна Македонија за соодветен период. Менаџерскиот тим на Претпријатието ги обелоденува потребните буџетски средства за одржување на ликвидноста преку финансиски план.

Ризик од курсни разлики

Претпријатието не е изложено на ризик од курсни разлики (кредит искажан во јапонски јени), бидејќи курсните разлики и каматата од јапонскиот кредит нема да се евидентираат до 2029 година.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Патенти и лиценци	Гуд- вил	Софтвер	Ост. сред.	Средства во подготовка	вкупно
Набавна вредност						
салдо на 01.01.2020г.	0	0	36.000	0	0	36.000
згледување						0
намалување						0
салдо на 31.12.2020г.	0	0	36.000	0	0	36.000
Исправка на вредност						
салдо на 01.01.2020г.	0	0	1.200	0	0	1.200
амортизација			7.200			7.200
намалување						0
салдо 31.12.2020г.	0	0	8.400	0	0	8.400
Нето сметководствена вредност на 31.12.2020г.	0	0	27.600	0	0	27.600
Нето сметководствена вредност на 01.01.2020г.	0	0	34.800	0	0	34.800
						0
Набавна вредност						
салдо на 01.01.2019г.	8.295		526.133			534.428
згледување			36.000			36.000
намалување	8.295		526.133			534.428
салдо на 31.12.2019г.	0	0	36.000	0	0	36.000
Исправки на вредност						
салдо на 01.01.2019г.	8.295		526.133			534.428
амортизација			1.200			1.200
намалување	8.295		526.133			534.428
салдо 31.12.2019г.	0	0	1.200	0	0	1.200
Нето сметководствена вредност на 31.12.2019г.	0	0	34.800	0	0	34.800
Нето сметководствена вредност на 01.01.2019г.	0	0	0	0	0	0

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

опис	земјите	градежни објекти	опрема	материјални средства во подготовка	вкупно
Набавна вредност					
салдо на 01.01.2020г.	135.651.804	5.406.358.548	327.931.520	70.049.503	5.939.991.375
зголемување		227.163	1.141.379	4.767.250	6.135.792
намалување			2.964.271	949.584	3.913.855
салдо на 31.12.2020г.	135.651.804	5.406.585.711	326.108.628	73.867.169	5.942.213.312
Исправка на вредност					
салдо на 01.01.2020г.	123.146.129	912.342.635	253.784.316	0	1.289.273.080
амортизација		131.629.088	10.521.634		142.150.722
зголемување	7.756		281.662		289.418
намалување			2.964.271		2.964.271
салдо 31.12.2020г.	123.153.885	1.043.971.723	261.623.341	0	1.428.748.949
Нето сметководствена вредност на 31.12.2020г.	12.497.919	4.362.613.988	64.485.287	73.867.169	4.513.464.363
Нето сметководствена вредност на 01.01.2020г.	12.505.675	4.494.015.913	74.147.204	70.049.503	4.650.718.295
Набавна вредност					
салдо на 01.01.2019г.	135.651.804	5.406.075.287	327.269.053	54.493.875	5.923.490.019
зголемување		546.181	686.279	15.555.628	16.788.088
намалување		262.920	23.812		286.732
салдо на 31.12.2019г.	135.651.804	5.406.358.548	327.931.520	70.049.503	5.939.991.375
Исправка на вредност					
салдо на 01.01.2019г.	123.146.129	779.688.759	243.319.573	0	1.146.154.461
амортизација		131.657.618	10.476.991		142.134.609
зголемување		1.041.169	11.564		1.052.733
намалување		44.911	23.812		68.723
салдо 31.12.2019г.	123.146.129	912.342.635	253.784.316	0	1.289.273.080
Нето сметководствена вредност на 31.12.2019г.	12.505.675	4.494.015.913	74.147.204	70.049.503	4.650.718.295
Нето сметководствена вредност на 01.01.2019г.	12.505.675	4.626.386.528	83.949.480	54.493.875	4.777.335.558

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

опис	Недов. Земј. Пронз.	Основно стадо	Обртно стадо	Повеќего насади	Сред- во подгот.	Вкупно
2020						
Состојба на 01.01.2020г.				1.126.852		1.126.852
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожненани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства				165.406		165.406
Состојба на 31.12.2020 г.	0	0	0	961.446	0	961.446
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства	0	0	0	961.446	0	961.446
2019						
Состојба на 01.01.2019г.				1.292.258		1.292.258
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожненани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства				165.406		165.406
Состојба на 31.12.2019 г.	0	0	0	1.126.852	0	1.126.852
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства	0	0	0	1.126.852	0	1.126.852

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Вложувања во конвертибилни обврзници		
Вкупно		
Број на конвертибилни обврзници:		
Права кои носат конвертибилни обврзници		

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	23.124.338	22.858.613
Побарувања од купувачи во странство		
Застарени, сомнителни и спорни побарувања		500.815
Вредносно усогласување на побарувањата		
Вкупно	23.124.338	23.359.428

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	2.822.837	2.486.057
Парични средства на платежни картици-денари	10.000	
Парични средства во денарска благајна	4.589	3.917
Девизна сметка		
Девизна благајна		
Вкупно	2.837.426	2.489.974

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост	01.01.2020	%	зголем.	намал.	31.12.2020	%
2020 година	на						
	Физички лица						
	Правни лица						
	Откупени						
Обични акции	сопствени акции						
Приоритетни							
акции	ФПИО						
	Вкупно						
2019 година		01.01.2019	%	зголем.	намал.	31.12.2019	%
	Физички лица						
	Правни лица						
	Откупени						
Обични акции	сопствени акции						
Приоритетни							
акции	ФПИО						
	Вкупно						

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на доспевање над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска	Вид на обезбедување		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски спрема добаву.			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити		4.128.934.276	4.128.934.276
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски			
Вкупно		4.128.934.276	4.128.934.276

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	12.557.072	16.521.091
Добавувачи во странство		
Добавувачи за нефактурирани стоки		
Вкупно	12.557.072	16.521.091

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата		
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно		

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	14.634.825	14.326.359
Приходи од продажба во странство		
Вкупно	14.634.825	14.326.359

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини		
Прих.од наплатени отпишани побар.		
Приходи од државни подршки		
Вкупно		


19.ОСТАНАТИ РАСХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	6.000	2.500
Трошоци за саеми		
Наемнина		
Дневници за службени патувања и патни трошоци	9.804	26.489
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	1.249.899	1.362.001
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	2.490	6.893
Премии за осигурување	77.023	282.741
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	120.64 4	92.582
Трошоци за ревизија	56.000	88.000
Трошоци за останати интелектуални услуги	378.755	408.655
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања		
Загуби од оутѓување на нетековни средства		
Останати расходи	19.071.656	19.610.818
Вкупно останати оперативни расходи	20.972.271	21.880.949

20.ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарување по основ на купопр.односи		
Обврски по основ на купопрод. односи		
Прих.од продажба на готови производи		
Приходи од продажба на стоки		

Овластен сметководител

Митко Маџов
Пробиштип
31.12.2020 годинаЈП ХС Злетовица - Пробиштип
Директор
Миле Илиевски
Миле Илиевски